

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува

## ОГЛАС

### за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Р.бр.	Марка	Тип	Регистарски таблички/ Година на производство	Цена	Состојба/Баркод
1	Автобус Санос	7 Ивеко	СК-897-ИИ/1998 година	900.000,00	Не е регистриран
2	Товарно ТАМ	80Т 5Б	СК-135-ПУ/1988 година	160.000,00	Не е исправен
3	Автобус Санос	7 Ивеко	СК-826-ПЕ/1998 година	900.000,00	Не е исправен
4	Даву	Зав 1103 Слвута	СК-698-ПБ/2000 година	50.000,00	Не е исправен
5	Лада Нива	21213	СК-931-МТ/1998 година	16.000,00	Не е исправен
6	Лада	1600/210430Караван	СК-280-МЦ/1991 година	16.000,00	Не е исправен
7	Товарно ТАМ	80Т 5ББ	СК-092-КК/1988 година	100.000,00	Не е исправен
8	Мазда	323 2 0 ДИТД/4Т	СК-846-ЈТ/2000 година	180.000,00	Не е исправен
9	Влекан Раба	Ф 26.217	СК-048-НП/1991 година	300.000,00	Не е исправен/0625000702
10	Кипер Раба	Ф 26188	СК-168-ЕП/1991 година	300.000,00	Не е исправен/0625000706
11	Кипер ФАП	1920	СК-771-МБ	150.000,00	Не е исправен/0924000083
12	Влекан Камаз	5410	СК-263-МК/1981 година	120.000,00	Не е исправен/0924000602
13	Автогиланка Колес	Хидра-турк	СК-029-ЛЈ	600.000,00	Не е исправен
14	Санџулар Камаз	5320	СК-081-ДФ/1979 година	100.000,00	Не е регистриран/0924000123
15	Санџулар Камаз	5320	СК-948-НЦ/1979 година	100.000,00	Не е исправен/0625000327
16	Полутоварно возило ТАМ	60Т5В	СК-196-ЕП/1977 година	30.000,00	Не е исправен/0924000631
17	НП Приколка Гоша	ФННП 29Н	СК_873-КВ/1989 година	480.000,00	Не е исправен/0924000021
18	Полуприколка за цистерна Утва	ППС-26	СК-678-МП	600.000,00	Не е исправен/0924000069
19	Полуприколка за цистерна Утва	ППС-24	СК-690МП/1978 година	500.000,00	Не е исправен/0924000307
20	Кипер полуприколка Утва	ПП-30	СК-512-ИФ/1984 година	450.000,00	Не е исправен
21	Грејдер Р Давич	МГ 145	/	180.000,00	Не е исправен/0625000306
22	Кипер Магирус	М 310	СК-764-МН	700.000,00	Не е исправен/0625001067
23	Магирус влекан	/	СК-942-НЦ	700.000,00	Не е исправен
24	Mercedes	/	СК-089-ИС	180.000,00	Не е исправен

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓа на товар на купувачот. Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда 01/07/2009 година во просториите на Управта за јавни приходи - Генерална дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифовски-Питу број 1 со почеток во 11.00 часот. Движните предмети ќе може да се разгледаат во базата на Маврово АД во Горче Петров, Фјодор Достоевски бб на ден 29/06/2009 година од 10.00 до 12.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доклку уплатат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска сметка број 100000000063095, депозитна (наменска) сметка број 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на депонираниот депозит.

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува

## ОГЛАС

### за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Р.бр.	Марка	Тип	Регистарски таблички/ Година на производство	Цена	Состојба/Баркод
1	Комерц.полуприколка Утва	П-24	СК-486-АК/1978 година	450.000,00	Исправно/0924000308
2	Полуприкол. за цис.Утва	ППС-26	СК-926-АК	400.000,00	Исправно/0924000310
3	Југо Скала	/	СК-162-ДС	36.000,00	Неисправно
4	Лада Рива	/	СК-489-МП	90.000,00	Неисправно
5	Пежо 206	/	СК-607-НБ	340.000,00	/
6	Патничко	Цитроен Ксара	СК-628-НМ	180.000,00	/
7	Даву Есперо	/	СК-902-ММ	160.000,00	/
8	Застава	/	СК-031-ГЗ	120.000,00	/
9	Автобус Санос	/	СК-142-ИВ/1989 година	700.000,00	/
10	Автобус	Икарус	СК-186-ОГ	600.000,00	/

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓа на товар на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда 01/07/2009 година во просториите на Управта за јавни приходи - Генерална дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифовски-Питу број 1 со почеток во 11.00 часот.

Движните предмети ќе може да се разгледаат во базата на Маврово АД во Горче Петров, Фјодор Достоевски бб на ден 30/06/2009 година од 10.00 до 12.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доклку уплатат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска сметка број 100000000063095, депозитна (наменска) сметка број 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на депонираниот депозит.